



ОПШТИНА
КАРПОШ



О п ш т и н а
К а р п о ш
Н е д е л е н
Е-Билтен

Изготвува: Одделение за односи со јавност

НОВИ КЛУПИ И КОРПИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ



Општина Карпош продолжи со целосна замена на старите и дотраени клупи долж булеварот Партизански одреди и по сите поголеми улици и патеки низ нејзина територија. Така во неколкуте месеци назазад се сменети 31 клупа и се поставени 12 корпи за отпадоци. Станува збор за метални клупи во комбинација со дрво, кои се и поурбани и потрајни. Нови клупи се ставени долж булеварот Партизански одреди од потегот кај Хотел „Карпош“ до Рузвелтова, и тоа 14 клупи и 7 корпи. Нови шест клупи има и на шеталиштето кај слаткарницата „Палма“, 4 клупи кај млечниот ресторан „Вегера“, и 7 кај зградата на Горење. Клучите ги замени „Лапласт М“, а досегашната замена на клупи чинеше 975.624 денари. Инаку локалната власт ќе продолжи со натамошна замена на овој вид урбана опрема и во други делови на Општината.



ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ОД БУГАРИЈА ПОБЕДНИК НА БОЖИЌНИОТ ШАХОВСКИ ТУРНИР

Бугарскиот велемајстор Владимир Петков е победник на првиот Божиќен турнир кој се одржа на 14-15 Јануари во организација на Општина Карпош и шаховскиот клуб „Гамбит АСЕКО СЕЕ“. Со освоени 7½ поени, првото место на турнирот го освои гостинот од Бугарија, кој покрај големиот пехар, доби и парична награда во висина од 20.000 денари. Втор беше ФИДЕ мајсторот, член на Шаховскиот клуб „Гамбит АСЕКО СЕЕ“, Зоран Стојчевски, кој освои 7 поени и се здоби со парична награда од 15.000 денари. Актуелниот шампион во шах во Република Македонија, веле мајсторот Трајко Недев со освоени 7 поени, парична награда од 10.000 денари се најде на третото место.



Општина Карпош
ул.Демир Трајко б.б
www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk

Четврто место, со освоени $6\frac{1}{2}$ поени му припадна на интернационалниот мајстор Александар Чоловиќ, по што следуваат петто место – ФИДЕ мајсторот Љубиша Андоновски, со освоени $6\frac{1}{2}$ поени и 7.000 денари, шесто место – интернационалниот мајстор Филип Панчевски, со $6\frac{1}{2}$ поени и 6.000 денари, седмото место му припадна на велемајсторот Драгољуб Јакимовиќ, со освоени 6 поени и парична награда од 5.000 денари, осмото место е за велемајсторот Звонко Станојовски и паричната награда од 4.000 денари, деветто место – интернационалниот мајстор Велислав Куков, со освоени 6 поени, се здоби со парична награда од 3.000 денари. Десеттото место го освои интернационалниот мајстор Орце Данчевски со освоени 6 поени, и парична награда од 2.000 денари. За најдобар играч со рејтинг помал од 2000 поени е прогласен Љупчо Ѓоршев. За најдобар младинец беше прогласен 12 годишниот Тони Лазов со освоени 5 поени. Најдобра шахистка беше 19 годишната Моника Стојковска, а наградата за најдобар ветеран ја понесе ФИДЕ мајсторот Љубомир Хаџи Манев. Со доделување на наградите на најуспешните, денес заврши првиот Божиќен турнир во шах, кој оваа година го востанови и организира Општина Карпош во соработка со шаховскиот клуб „Гамбит Асеко СЕЕ“. Инаку на овој шаховски турнир земаа учество 66 шахисти од Македонија и од соседството (Србија и Бугарија), од кои 22 титулирани шахисти. Пет од нив се велемајстори во шах, осум се интернационални мајстори, а девет се ФИДЕ мајстори. Вкупниот паричен фонд на турнирот изнесуваше 92.000 денари. На сите 66 учесници на турнирот од страна на Секретарот на Општина Карпош, г-дин Владо Поповски им беа врачени дипломи за учество.



Општина Карпош
ул.Демир Трајко б.б
www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk

СПОРТСКА ДОНАЦИЈА ОД ГЕРМАНСКАТА АМБАСАДА ЗА УЧИЛИШТАТА ВО КАРПОШ



Германската амбасадата на сите десет основни училишта на територијата на Општина Карпош, вчера им донираше топки за фудбал, кошарка, одбојка и ракомет. Станува збор за донација вредна околу 1.000 евра, која е всушност израз на поврзанооста на германската амбасада со Општина Карпош и интенцијата за унапредување на училишниот спортот и спортот помеѓу младите.

Исто така беше организираното и заедничко следење на ракометниот натпревар помеѓу Македонија и Германија од страна на германската и претставници од локалната администрација. Пред голем број на гости, претставници од странство и земјата и љубители на спортот и ракометот облечени во разни спортски навивачки реквизити: дресови, знамиња, шалови, капи во прекрасна навивачка атмосфера збогатена со греано вино, сокови и познатите германски колбаси и пиво се проследи возбудливиот и неизвесен натпревар кој за наша несреќа не успеавме да го добиеме.

Како помина настанот можете да погледнете на следниотв линк

http://www.youtube.com/watch?v=WraFsVFGzZk&feature=player_embedded

Општина Карпош
ул.Демир Трајко б.б
www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk



И УЧИЛИШТАТА ВО КАРПОШ СТАРТУВААТ ОД ПОНЕДЕЛНИК

За десетте основни училишта од територијата на Општина Карпош, почетокот на второто полугодие од училишната 2011/2012 година, наместо во петок 20 јануари, ќе стартува во понеделник 23 јануари.

Со ова Општина Карпош се приклучува на другите општини и ја прифати препораката на Министерството за образование, почетокот на учебната година, поради ниските температури, да почне во понеделник, а изгубениот ден, ќе биде надоместен во месец април годинава, кога температурите ќе бидат повисоки.



МАРТИН АЛЕКСОВСКИ ГО ФАТИ КРСТОТ ВО НЕРЕЗИ

Мартин Алексовски, е нашиот сограѓанин кој успеа да го фати крстот во осветените води на Вардар, на големиот христијански празник, Богојавление- Водици. Традиционално, и во Општина Карпош, на Железниот мост кој е границата меѓу двете општини Карпош и Ѓорче Петеров веќе трета година се фрла крстот за Водици во водите на Вардар, пред неколку илјадната публика од граѓани од двете општини.

На големата народна манифестација, освен црковниот одбор и свештените лица од црквата „Свети Пантлејмон“ во Нерези, присуствуваа и двата градоначалници, а во оваа пригода градоначалникот на Карпош Јакимовски изрази задоволство што на ваков голем празник граѓаните се обединети и заедно прославуваат. Инаку, за среќниот граѓанин кој го фати крстот тој вети лична донација, како градоначалник и жител на Карпош.

